



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 27 јануари 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XLV

Цена на овој број е 2.200 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 53.300 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. Факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

32.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ

Се прогласува Законот за Југословенскиот регистар на бродовите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 јануари 1989 година.

П бр. 930
25 јануари 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасо Меденица, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ

Член 1

Југословенскиот регистар на бродовите (во натамошниот текст: Југорегистарот) е установа која ги врши стручните и техничките работи што се од интерес за остварување на функциите на федерацијата утврдени со овој закон.

Член 2

Врз Југорегистарот се применуваат прописите што важат за организациите на здружен труд, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 3

Југорегистарот има својство на правно лице. Седиштето на Југорегистарот е во Сплит.

Член 4

Југорегистарот за потребите на остварувањето на функциите на федерацијата ги врши следните работи:

- 1) ја утврдува способноста за пловидба на бродовите на Југословенската трговска морнарица со вршење надзор над градењето или преправањето односно со преглед на тие бродови во пловидбата;
- 2) ја утврдува сигурноста на уредите за натоварување и растоварување на товари на бродовите;
- 3) врши баждарење на бродовите;
- 4) на бродовите им ги издава исправите за чие издавање е овластен со закон;
- 5) ги утврдува типовите на уредите, машините, опремата и материјалите што на бродовите служат за одржување на способноста на бродовите за пловидба;

6) ја утврдува способноста на бродовите за пловидба во воени услови на начинот од точка 1 на овој став;

7) донесува технички правила со кои се обезбедува конструкционата и техничката способност на бродовите за пловидба и сигурноста на нивните уреди, машини, опрема и материјали што служат за одржување на безбедноста на пловидбата на тие бродови, заштита при работата на членовите на екипажот и на другите лица на бродовите и спречување на загадувањето на морето и на водите на внатрешните пловни патишта;

8) донесува технички правила со кои се обезбедува конструкционата и техничката сигурност на уредите за натоварување и растоварување на товари на бродовите;

9) донесува технички правила за начинот на мерење и пресметување на тонажата односно на истиснината при разни газови при баждарењето на бродовите и чамците;

10) ги донесува техничките правила од точ. 6 и 7 став 1 на овој член за бродовите во воени услови и техничките правила за средствата за заштита на тие бродови и на членовите на нивните екипажи од воени дејства;

11) ги следи и проучува причините за хаварии на бродовите предизвикани од неисправности или од недостатоци на конструкцијата на трупот, машините, уредите и опремата, кои служат за одржување на безбедноста на пловидбата, заради предлагање и преземање на мерки за спречување на тие хаварии.

Југорегистарот може, на барање од корисниците и со надомест, да ја определува класата на југословенските и на странските бродови врз основа на своите правила за класификација и да врши други стручни и технички работи за потребите на органите на општествено-политичките заедници, на организациите на здружен труд и на други домашни и странски правни и физички лица, ако вршењето на тие работи не му штети на вршењето на работите од став 1 на овој член.

Техничките правила од точка 10 став 1 на овој член Југорегистарот ги донесува во согласност со Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 5

Прописите за техничките правила се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, а техничките правила – во посебно издание на Југорегистарот.

Член 6

Југорегистарот е должен да ги врши работите од член 4 став 1 точ. 1 до 3 на овој закон и на странските бродови и за извршените работи да ги издава исправите за чие издавање е овластен од надлежниот странски орган или организација.

Член 7

Работите од член 4 став 1 точ. 1 до 6 и од став 2 на тој член Југорегистарот ги врши на барање од корисниците на услуги, а работите од член 4 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон и на барање од органот надлежен за работите на инспекција.

Член 8

Југорегистарот може на соодветни органи или организации во странство да им довери да ги извршат работите од член 4 став 1 точ. 1 до 5 на овој закон на бродовите додека се наоѓаат во странство.

Член 9

Југорегистарот е должен на органите на федерацијата без надомест да им дава податоци и материјали за работите од член 4 став 1 на овој закон.

За извршувањето на задачите од член 4 став 1 точ. 7 до 10 на овој закон за потребите на федерацијата, Југорегистарот склучува договор со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, со кој се утврдуваат обемот и видот на работите, роковите за нивно извршување и височината на надоместот за извршени работи.

Член 10

Во извршувањето на задачите од член 4 став 1 на овој закон Југорегистарот соработува со републичките и со покраинските органи на управата надлежни за работи на безбедноста на поморската и внатрешната пловидба и од тие органи може да ги бара податоците со кои тие располагаат во рамките на својот делокруг, а кои се потребни за вршење на работите на Југорегистарот.

Републичките и покраинските органи од став 1 на овој член можат да бараат Југорегистарот да им дава без надомест податоци за работите од член 4 став 1 на овој закон со кои располага, што им се потребни на тие органи за вршење на работите од нивниот делокруг.

Член 11

Во одлучувањето за работите на Југорегистарот определени со овој закон учествуваат претставници на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика, на Сојузниот комитет за земјоделство, на заинтересираните републички и покраински органи на управата надлежни за работи на безбедноста на поморската и внатрешната пловидба, на Стопанската комора на Југославија, на Здружението на осигурителните организации на Југославија, на деловната заедница на поморските бродови на Југославија, на Деловното здружение на поморската бродоградба и на Здружението на југословенските железарници.

Стопанската комора на Југославија делегира во органот на управување на Југорегистарот двајца претставници, а другите органи и организации од став 1 на овој член - по 1 претставник.

Претставниците на органите и организациите од став 1 на овој член учествуваат во одлучувањето за: извршување на работите на Југорегистарот за остварување на функцијата на федерацијата; донесување програма за развојот на тие работи; донесување тарифа на надоместите за услугите на Југорегистарот од член 4 став 1 точ. 1 до 6; донесување на правилата од член 4 став 1 точ. 7 до 10; склучување на договори за соработка и застапување на Југорегистарот со странски организации во работите од член 4 став 1 точ. 1 до 4 на овој закон.

Член 12

Начинот и постапката за одлучување за работите од член 11 став 3 на овој закон се уредуваат со статутот на Југорегистарот, во согласност со законот.

Член 13

Директор на Југорегистарот го назначува и го разрешува од должноста органот на управување на Југорегистарот определен со статутот, во согласност со Сојузниот извршен совет.

За законитоста на работата на Југорегистарот и за извршувањето на работите од член 4 став 1 на овој закон директорот е одговорен пред Сојузниот извршен совет.

Член 14

Југорегистарот има стручен совет.

Стручниот совет е советодавно тело на Југорегистарот, кој на органот на управување на Југорегистарот му ги предлага техничките правила од член 4 на овој закон. Стручниот совет им дава предлози и мислења на органот на управување и на директорот на Југорегистарот за стручните прашања од делокругот на Југорегистарот.

Стручниот совет донесува деловник за својата работа.

Член 15

Стручниот совет на Југорегистарот го сочинуваат претставници на органите и организациите кои, врз основа на спогодбата на Југорегистарот со тие органи и организации, се утврдуваат со статутот на Југорегистарот.

Директорот на Југорегистарот е член на стручниот совет по положбата.

Член 16

Југорегистарот обезбедува средства за финансирање на работите од член 4 став 1 точ. 1 до 6 и од точка 11 од овој закон од приходите остварени со наплатување надомест од корисниците на услуги.

Височината на надоместот од став 1 на овој член се утврдува со тарифата на Југорегистарот.

Член 17

Надзор над извршувањето на работите на Југорегистарот што се од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој член сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските има право и должност да ги разгледува програмата за развој на Југорегистарот, програмата за работа на Југорегистарот и извршувањето на задачите на Југорегистарот.

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските утврди дека со вршењето на дејноста на Југорегистарот не се обезбедуваат или не се обезбедуваат во потребната мера функциите на федерацијата во оваа област, ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет и ќе предложи преземање на соодветни мерки.

Член 18

Заради обезбедување услови за вршење на надзорот од член 17 на овој закон, сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските може од Југорегистарот да бара: извештај за извршувањето на работите од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата, како и известувања и податоци за организацијата и функционирањето на Југорегистарот, за создавањето услови за унапредување на неговата работа и за обезбедувањето услови за остварување на дејностите на Југорегистарот.

Член 19

Статутот на Југорегистарот се донесува во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 20

Југорегистарот е должен својата внатрешна организација и работењето да ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето на овој закон во сила.

Член 21

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престанува да важи Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/74 и 23/80).

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

33.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ**

Се прогласува Законот за измени на Законот за прометот на експлозивни материји, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 јануари 1989 година.

П бр. 931
25 јануари 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ****Член 1**

Во Законот за прометот на експлозивни материји („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/85) во член 34 став 1 во уводната реченица бројот: „500.000” се заменува во бројот: „2.000.000”, а бројот: „5.000.000” - со бројот: „45.000.000”.

Во став 2 бројот: „10.000” се заменува со бројот: „100.000”, а бројот: „200.000” - со бројот: „2.500.000”.

Во став 3 бројот: „10.000” се заменува со бројот: „100.000”, а бројот: „200.000” - со бројот: „2.500.000”.

Член 2

Во член 35 став 1 во уводната реченица бројот: „30.000” се заменува со бројот: „250.000”, а бројот: „300.000” - со бројот: „2.500.000”.

Во став 2 бројот: „3.000” се заменува со бројот: „50.000”, а бројот: „30.000” - со бројот: „250.000”.

Член 3

Во член 36 став 1 во уводната реченица бројот: „10.000” се заменува со бројот: „150.000”, а бројот: „250.000” - со бројот: „2.000.000”.

Во став 2 бројот: „2.000” се заменува со бројот: „20.000”, а бројот: „20.000” - со бројот: „150.000”.

Член 4

Во член 37 став 1 во уводната реченица бројот: „3.000” се заменува со бројот: „40.000”, а бројот: „30.000” - со бројот: „200.000”.

Член 5

Во член 38 став 1 бројот: „30.000” се заменува со бројот: „300.000”.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

34.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА РЕГИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМАТА НА ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ НА МЕДИТЕРАНСКИОТ АКЦИОНЕН ПЛАН**

Се прогласува Законот за Центарот за регионални активности на Програмата на приоритетни акции на Медитеранскиот акционен план, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 јануари 1989 година.

П бр. 932
25 јануари 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА РЕГИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМАТА НА ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ НА МЕДИТЕРАНСКИОТ АКЦИОНЕН ПЛАН****Член 1**

Центарот за регионални активности на Програмата на приоритетни акции на Медитеранскиот акционен план, (во натамошниот текст: Центарот) е установа која ги врши стручните и техничките работи во врска со спроведувањето на Програмата на приоритетни акции на Медитеранскиот акционен план што се од интерес за остварување на функциите на федерацијата.

Член 2

Врз Центарот се применуваат прописите што важат за организациите на здружен труд, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 3

Центарот има својство на правно лице.
Седиштето на Центарот е во Сплит.

Член 4

Центарот врши стручни и технички работи што се однесуваат на: спроведувањето на заклучоците и препораките на договорните страни на Барселонската конвенција за заштита на Средоземно Море од загадување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што ги прифати Социјалистичка Федеративна Република Југославија; следењето и пренесувањето на знаења, искуства и прибавување технологија заради заштита на Средоземно Море од загадување, во рамките на соработката на медитеранските земји; соработката со институции и експерти на договорните страни на Барселонската конвенција за заштита на Средоземно Море од загадување; соработката во спроведувањето на регионалните и другите меѓународни програми за истражување заради заштита на Средоземно Море од загадување во кои учествува Социјалистичка Федеративна Република Југославија; соработката во давањето стручна и друга помош во областа на заштитата на Средоземно Море од загадување.

Подрачјата на активностите на Центарот се однесуваат на: човечките населби, туризмот, заштитата на почвата, управувањето со водните ресурси, аквакултурата и обновливите извори на енергија.

Член 5

Центарот може, во согласност со природата на својата дејност и со надомест, да врши работи за потребите на

организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници и на органите на општествено-политички заедници, ако вршењето на тие работи не го спречува извршувањето на работите од член 4 на овој закон.

Член 6

Заради вршење на работите од член 4 на овој закон, Центарот склучува договор со Сојузниот секретаријат за надворешни работи, со кој се утврдуваат програмата и обемот на работите што Центарот ќе ги врши во одделна година и роковите и височината на надоместот за нивното вршење.

Член 7

Средствата за финансирање на работите на Центарот што се утврдуваат со договорот од член 6 на овој закон се обезбедуваат во буџетот на федерацијата и се утврдуваат во претсметката на органот што врши надзор над вршењето на тие работи.

Член 8

Во одлучувањето на органот на управување на Центарот за работите од член 4 на овој закон учествува и по еден претставник на: Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика, Сојузниот комитет за туризам, Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка и на надлежните републички и покраински органи и организации определени со статутот на Центарот.

Претставниците на органите и организациите од став 1 на овој член учествуваат во одлучувањето и за: основната намена на средствата за вршење на работите од член 4 на овој закон, донесувањето на програма за развој и програма за работа на Центарот и одобрувањето вршење на работите од член 5 на овој закон.

Член 9

Начинот и постапката на одлучување за работите од член 4 на овој закон се уредуваат со статутот на Центарот, во согласност со законот.

Ако при одлучувањето за прашањата од член 4 на овој закон не се донесе одлука, конечна одлука донесува Сојузниот извршен совет.

Член 10

Директорот на Центарот го именува и го разрешува органот на управување на Центарот во чија работа учествуваат претставници на органите и организациите од член 8 став 1 на овој закон, во согласност со Сојузниот извршен совет.

За законитоста на работата на Центарот и за вршењето на работите од член 4 на овој закон директорот на Центарот е одговорен пред Сојузниот извршен совет.

Член 11

Ако директорот на Центарот утврди дека во одлучувањето за работите од член 4 на овој закон општиот или поединечниот акт на органот на управување на Центарот е во спротивност со законот, освен актот донесен во управна постапка и актот според кој за одлучување е предвидена надлежност на судот, ќе го предупреди органот на управување. Ако и по предупредувањето органот на управување остане при својот акт, директорот е должен таквиот акт да го запре од извршување и, во рок од три дена, да го извести за тоа Сојузниот извршен совет.

Актот на органот на управување на Центарот чие запирање е извршено не може да се изврши до донесувањето на одлука на Сојузниот извршен совет. Ако Сојузниот извршен совет не поведе постапка за оценување на законитоста на актот во рок од 30 дена од денот на запирањето на неговото извршување, престанува да важи одлуката за запирање на извршувањето на тој акт.

Член 12

Надзор над вршењето на работите од член 4 на овој закон врши Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Во остварувањето на надзор органот од став 1 на овој член има право и должност да ги разгледува програмата за развој и програмата за работа на Центарот и извршувањето на задачите што се однесуваат на работите од член 4 на овој закон.

Ако утврди дека со вршењето на работите на Центарот не се обезбедуваат или не се обезбедуваат во потребната мера интересите односно функциите на федерацијата, органот од став 1 на овој член ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет и ќе предложи соодветни мерки.

Член 13

Заради обезбедување услови за вршење на надзорот од член 12 на овој закон, органот што врши надзор може од Центарот да бара извештаи за извршувањето на работите од член 4 на овој закон и известувања и податоци за организацијата и функционирањето на Центарот, за условите за унапредување на неговата работа и за обезбедувањето на средства за финансирање на работите на Центарот што се од интерес за остварување на функциите на федерацијата.

Член 14

Статут на Центарот донесува органот на управување на Центарот, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Самоуправните општи акти за организацијата и работата и самоуправните општи акти за систематизацијата на задачите и работите, во делот што се однесува на вршењето на работите од член 4 на овој закон, се донесуваат во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 15

Центарот е должен својата внатрешна организација и работењето да ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето на овој закон во сила.

На работниците на Центарот кои нема да бидат распоредени на задачи и работи утврдени со актот за систематизација на задачите и работите од член 14 став 2 на овој закон, ќе се применуваат одредбите на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, со кои се уредени правата на работниците во случај на укинување на задачите и работите и укинување на органите.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

35.

Врз основа на член 331 став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 21 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДБОР ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ДЕВЕТТАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИТЕ ИЛИ ВЛАДИТЕ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ

1. Се формира Југословенски одбор за подготвување на Деветтата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји (во натамошниот текст: Југословенски одбор).

2. Југословенскиот одбор ќе ги разгледува најважните прашања на политичките подготовки на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за Деветтата конфе-

ренција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји, што ќе се одржи во Белград, во септември 1989 година, ќе заема основни ставови, ќе поведува иницијативи и на Претседателството на СФРЈ ќе му дава мислења и предлози за тие прашања.

3. Претседател на Југословенскиот одбор е претседателот на Претседателството на СФРЈ.

Членови на Југословенскиот одбор се:

- потпретседателот и членовите на Претседателството на СФРЈ;
 - претседателот на Претседателството на Централниот комитет на СКЈ;
 - претседателот на Собранието на СФРЈ, претседателот на Сојузниот собор, претседателот на Соборот на републиките и покраините, претседателот на Одборот на Сојузниот собор за надворешна политика, претседателот на Одборот на Соборот на републиките и покраините за економски односи со странство и претседателот на Југословенската група на Интерпарламентарната унија;
 - претседателот на Сојузниот извршен совет, членот на Сојузниот извршен совет - претседател на комисијата за подготовка на Деветтата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји, и членовите на Сојузниот извршен совет - сојузните секретари: за надворешни работи, за народна одбрана, за внатрешни работи, за економски односи со странство и за информации;
 - директорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка;
 - претседателот на Сојузната конференција на ССРЈ;
 - претседателот на Претседателството на Советот на ССЈ;
 - претседателот на Претседателството на Сојузниот одбор на СЗБНОВЈ;
 - претседателот на Претседателството на Конференцијата на ССМЈ;
 - претседателот на Претседателството на Стопанската комора на Југославија;
 - претседателот на Сојузниот општествен совет за меѓународни односи;
 - претседателите на претседателствата на социјалистичките републики и претседателите на претседателствата на социјалистичките автономни покраини;
 - претседателот на Собранието на град Белград;
 - генералниот секретар на Претседателството на СФРЈ;
 - заменикот на сојузниот секретар за надворешни работи и помошниците на сојузниот секретар за надворешни работи - раководителот, на Секторот за мултилатерална соработка, кој наедно е секретар на Југословенскиот одбор и раководителот на Секторот за економски односи со странство.
- За членови на Југословенскиот одбор се именуваат и:
- Богдан Црнобрња, член на Советот на федерацијата;
 - д-р Воин Димитриевиќ, професор на Правниот факултет во Белград;
 - Иво Фабинц, член на Претседателството на СР Словенија;
 - Петар Флековиќ, претседател на Работоводниот одбор на „ИНА“ Загреб;
 - Александар Грличков, член на Советот на федерацијата, професор на Факултетот за политички науки во Белград;
 - Јосип Хрватин, секретар на Претседателството на Сојузната конференција на ССРЈ;
 - Драгутин Косовац, претседател на Работоводниот одбор на „Енергоинвест“ Сараево;
 - Сергеј Крајгер, претседател на Програмскиот совет на Центарот за стратешки студии во Белград и член на Централниот комитет на СКЈ;
 - д-р Радолуб Мициќ, претседател на Работоводниот одбор на „Црвена застава“ Крагуевац;
 - Милош Миниќ, бивш сојузен секретар за надворешни работи;
 - Љубомир Мојовиќ, претседател на Работоводниот одбор на „Енергопроект“ Белград;
 - Мирко Остоиќ, член на Претседателството на Сојузната конференција на ССРЈ;
 - Аугустин Папиќ, член на Комисијата за соработка Југ-Југ;
 - Мишо Павиќевиќ, член на Советот на федерацијата,

- Херман Ригелник, претседател на Работоводниот одбор „Горење“ Титово Велење;
 - Милорад Савиќевиќ, претседател на Деловодниот одбор на „Genex“ Белград;
 - д-р Марјан Светличич, директор на Институтот за соработка со земјите во развој Љубљана;
 - Франц Шифкович, претседател на Работоводниот одбор на „Искра“ - Љубљана;
 - академик професор Рајко Томовиќ;
 - д-р Зоран Трпучеќ, директор на Институтот за земјите во развој Загреб;
 - д-р Васил Тупурковски, член на Претседателството на Централниот комитет на СКЈ;
 - д-р Ватрослав Веќариќ, директор на Центарот за стратешки студии Белград;
 - Добривоје Видиќ, претседател на Комисијата за меѓународни односи на Централниот комитет на СКЈ и член на Централниот комитет на СКЈ;
 - Жеже Жагар, претседател на Работоводниот одбор на „Смелт“ Љубљана.
4. Средствата за работа на Југословенскиот одбор ќе се обезбедат во рамките на средствата за работа на Претседателството на СФРЈ.
5. Стручните и административните работи за потребите на Југословенскиот одбор ќе ги врши Сојузниот секретаријат за надворешни работи и соодветните служби на Претседателството на СФРЈ.
6. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 60
21 декември 1988 година
Белград

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

36.

Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88, 38/88, 57/88, 68/88 и 69/88) во член 6 став 6 бројот: „25.000“ се заменува со бројот: „35.000“.

Член 2

Во член 15 став 1 бројот: „220.000“ се заменува со бројот: „320.000“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Е. п. бр. 13
4 јануари 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

37.

Врз основа на член 274 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ПОДГОТОВКИТЕ И УРЕДУВАЊЕТО НА ТЕРИТОРИЈАТА ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНБЕНА ВОЈНА

1. Советот за координација на подготовките и уредувањето на територијата за општонародна одбранбена војна (во натамошниот текст: Советот) се формира како заедничко колегијално тело на сојузните органи на управата и сојузните организации при Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

2. Советот обезбедува усогласување на ставовите и координација на заинтересираните сојузни органи на управата и сојузни организации, и соработка со заинтересираните републички и покраински органи на управата врз подготовката и уредувањето на територијата за потребите на општеството и на вооружените сили за водење на општонародна одбранбена војна.

3. Советот ги следи подготовките и уредувањето на територијата за општонародна одбранбена војна и спроведувањето на утврдената политика од таа област, зема стапови, утврдува оценки и му дава предлози на Сојузниот извршен совет за преземање мерки во таа област.

Советот во рамките на својот делокруг:

1) го разгледува спроведувањето на законите и на другите прописи со кои се регулирани подготовката и уредувањето на територијата за општонародна одбранбена војна во сите области на стопанските и општествените дејности;

2) ги разгледува плановите за општествено-економски развој на општествено-политичките заедници од сгановиштето на уредувањето на територијата за потребите на општонародната одбрана и дава мислење за нивната усогласеност на ниво на земјата;

3) ги разгледува просторните планови на републиките и автономните покраини и на градовите во кои се наоѓаат седиштата на републиките и покраините, како и урбанистичките планови за тие градови и за градовите со над 200.000 жители, гранковните планови на инфраструктурните системи за териториите на наведените просторни и урбанистички планови и дава мислење за нивната усогласеност на ниво на земјата, од становиштето на уредувањето на територијата за потребите на општонародната одбрана, како и мислење за усогласеноста на просторните планови на републиките и на автономните покраини со плановите на соседните држави;

4) обезбедува изработка на варијантни решенија за усвојување на концепцијата за уредување на територијата за општонародна војна;

5) обезбедува изработка и ажурирање на координациониот просторен план на ниво на земјата во поглед на уредувањето на територијата за општонародна одбранбена војна;

6) обезбедува заеднички основи, насоки и критериуми за уредување на територијата што се реализираат преку плановите за општествено-економски развој и просторните и урбанистичките планови.

7) обезбедува изработка на студии (анализи, процени, прикази и сл.) од областа на просторното уредување за потребите на општонародна одбранбена војна;

8) ја следи реализацијата на ставовите и задачите што им се дадени на надлежните сојузни, републички и покраински органи за општествено-економски развој и просторно планирање, во поглед на уредувањето на територијата за општонародна одбранбена војна;

9) обезбедува реализација на заклучоците од Оперативната програма на Сојузниот извршен совет.

4. Советот има претседател и 14 членови што ги именува Сојузниот извршен совет.

Советот го сочинуваат три члена од Сојузниот секретаријат за народна одбрана и по еден член од: Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет за човекова средина, просторно уредување, станбени и комунални ра-

боти Сојузниот секретаријат за стопанство; Сојузниот секретаријат за внатрешни работи; Сојузниот секретаријат за информации; Сојузниот комитет за сообраќај и врски; Сојузниот комитет за земјоделство; Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа; Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика; Сојузниот завод за општествено планирање; Сојузната дирекција за стоковни резерви и Службата на СИС за одбранбени подготовки.

Во работата на Советот можат да учествуваат претставници од републичките и покраинските органи на управата во чиј делокруг се работите на општонародната одбрана, како и претставници од други заинтересирани органи и организации, научни и други установи што се занимаваат со прашања на општонародната одбрана - кога Советот разгледува прашања значајни за работата на тие органи, организации и установи.

5. Советот донесува деловник за својата работа.

6. Стручните и административните работи за потребите на Советот ги врши Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 529

15 декември 1988 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

38.

Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАќА ПОСЕБНА ДАВАЧКА

1. Во Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/88) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) во тар. број 01.02 по тар. ознака 0102.90 се додава нова тарифна ознака, која гласи:

„0102.901 --- бикови”;

2) во тар. број 01.03 по тар. ознака 0103.9 се додаваат нови тар. ознаки, кои гласат:

„0103.91 --- со маса помала од 50 kg

0103.913 --- масни за колење

0103.919 --- друго”.

По тар. ознака 0103.922 се додаваат нови тар. ознаки, кои гласат:

„0103.923 --- масни за колење

0103.929 --- друго”;

3) во тар. број 01.04 по тар. ознака 0104.102 се додава нова тар. ознака, која гласи:

„0104.109 --- јагниња, други”;

4) По тар. број 01.04 се додава нов тар. број, кој гласи:

„01.05 Живина домашна, жива (кокошки, патки, гуски, мисирки и бисерки);

0105.9 -

0105.91 --- друго;

0105.919 --- кокоски;

0105.919 --- други”;

5) во тар. број 02.01 по тар. ознака 0201.10 се додава нова тар. ознака, која гласи:

„0201.101 --- телешки”.

По тар. ознака 0201.102 се додаваат нови тар. ознаки, кои гласат:

„0201.103 --- говедски

0201.109 --- други”.

По тар. ознака 0201.20 се додава нова тар. ознака, која гласи:

„0201.201 --- телешки”.

По тар. ознака 0201.202 се додаваат нови тар. ознаки, кои гласат:

„0201.203 --- говедски

0201.30 – Без коски:

0201.301 --- телешки

0201.302 --- јунешки

0201.303 --- говедски

0201.309 --- друго”;

6) Во тар. број 02.02 по тар. ознака 0202.10 се додава нова тар. ознака, која гласи:

„0202.101 --- телешки”.

По тар. ознака 0202.102 се додаваат нови тар. ознаки, кои гласат:

„0202.103 --- говедски

0202.109 --- друго”.

По тарифната ознака 0202.20 се додава нова тарифна ознака, која гласи:

„0202.201 --- телешки”.

По тарифната ознака 0202.202 се додаваат нови тарифни ознаки, кои гласат:

„0202.203 --- говедски

0202.209 --- друго

0202.30 – Без коски:

0202.301 --- телешки

0202.302 --- јунешки

0202.303 --- говедски

0202.309 --- друго”;

7) во тар. број 02.04 пред тарифната ознака 0204.2 се додава нова тарифна ознака, која гласи:

„0204.10 – Трупови и полутки, јагнешки, свежи или разладени”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 11
5 јануари 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

39.

Врз основа на член 3 од Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/76) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ

1. Во Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87 и 63/88), во Единствената класификација на дејностите која претставува составен дел на таа одлука, се вршат следните измени:

1) во областа: „12 – образование, наука, култура и информации” во гранката: „1203 – Култура, уметност и информации”, групата: „12033 – Културно-образовни и сродни дејности” се менува и гласи: „12033 – Културно-образовни дејности и техничка култура”.

По подгрупата: „120332 – Дејности сродни на културно-образованите дејности” се додава нова подгрупа на дејности, која гласи:

„120333 Техничка култура

Културно-образовна дејност врз ширењето на техничките знаења и популаризација на техничките спортови, што се врши во општествените организации и клубовите на народна техника.”;

2) во областа: „14 – Општествено-политички заедници, самоуправни интересни заедници и општествено-поли-

тички организации”, во гранката: „1404 – Општествено-политички и општествени организации и здруженија на граѓаните”, во групата: „14042 – Општествени организации”, подгрупата: „140422 – Општествени организации за ширење на техничката култура” се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 15
5 јануари 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

40.

Врз основа на член 186 став 3 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/84 и 29/86), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ВО ДУБРОВНИК

1. Се дава согласност да се отвори Конзулат на Велика Британија во Дубровник, со почесен конзул на чело и со конзуларно подрачје кое ја опфаќа територијата на општината Дубровник и територијата на општината Корчула.

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи по дипломатски пат ќе ја извести Велика Британија за согласноста на Сојузниот извршен совет да отвори Конзулат на Велика Британија во Дубровник, со почесен конзул на чело.

Е. п. бр. 5
5 јануари 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

41.

Врз основа на член 10 од Законот за привремено организување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во периодот јануари-јуни 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/88), сојузниот секретар за финансиски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ДОЗВОЛЕНИОТ ИЗНОС НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности (во понатамошниот текст: корисници на општествени средства) го утврдуваат дозволеният износ на приходите за потрошувачка за периодот јануари-март и јануари-јуни 1989 година на Образецот: ДИП – Дозволен износ на приходите на ОПЗ и СИЗ од општествените дејности во периодот од 1 јануари до _____1989 година, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Пополнетиот образец од став 1 на овој член, корисниците на општествени средства и го доставуваат на Службата на општественото книговодство во два примерока, и тоа: за периодот јануари–март и јануари–јуни 1989 година.

Член 2

Корисниците на општествени средства го пополнуваат Образецот ДИП врз основа на податоците за уплатените изворни приходи во периодот јануари–март и јануари–јуни 1988 година и врз основа на податоците за уплатениот придонес на републиките и автономните покраини во тој период, зголемени за стапката на растежот на тие приходи и придонеси.

Образецот ДИП се пополнува на следниот начин:

1) под реден број 1 во колона 3 се внесува податокот за уплатените изворни приходи во периодот јануари–март и јануари–јуни 1988 година од сметката: 840 – приходи на ОПЗ, односно од сметката: 843 – приходи на СИЗ-овите од општествената дејност;

2) под ред. бр. 2.1 до 2.5. во колона 3 се внесува податокот за износот на средствата што од буџетот на републиката, односно на автономната покраина се уплатени на име придонес во буџетот на федерацијата и придонес за интервенции во стопанството на ниво на федерацијата од 1 јануари до 31 март, односно од 1 јануари до 30 јуни 1988 година. Под ред. бр. 2.6 и 2.7 се искажуваат приходите по основ на даноците и придонесте на граѓаните од член 5 на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено–политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во периодот јануари–јуни 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/88) – (во понатамошниот текст: Законот) што се наплатени во 1988 година во периодот за кој се поднесува Образецот ДИП;

3) под реден број 3 корисниците на општествени средства од чл. 1 и 2 на Законот ја внесуваат разликата меѓу износите на средствата од ред. бр. 1 и 2, а корисниците на општествени средства од член 3 на Законот го внесуваат збирот од ред. бр. 1 и 2;

4) под ред. број 4 корисниците на општествени средства од чл. 1 и 2 на Законот го внесуваат податокот за дозволените стапки на растежот од чл. 1, 2 и 6 на Законот, а корисниците од член 3 на Законот го внесуваат податокот од билансот на средствата на федерацијата за 1989 година, и тоа за:

– буџетот на федерацијата 312,7% – за периодот јануари–март, а 288,0% – за периодот јануари–јуни;

– вонбуџетскиот биланс 199,8% – за периодот јануари–март, а 182,0% – за периодот јануари–јуни;

5) под реден број 5 се утврдува дозволениот износ на приходите;

6) под реден број 6 се внесува податокот за остварените приходи над дозволеното ниво.

Член 3

Податоците под ред. бр. 1 до 4 во колона 3 и податокот под реден број 5 во колона 4, ги внесува корисникот на општествени средства, а податоците под ред. бр. 1 до 4 и под реден број 6 во колона 4 ги внесува Службата на општественото книговодство, од своите евиденции.

Член 4

Вишоците на приходите над дозволеното ниво на буџетот на републиката односно на автономната покраина издвоени на посебна сметка можат да се користат пред истекот на пресметковниот период само за намирување на обврските по основ на придонесот во буџетот на федерацијата и придонесот за интервенции во стопанството на ниво на федерацијата.

Член 5

По истекот на пресметковниот период вишокот на приходите на посебната сметка на корисниците на општествени средства се враќа на жиро–сметката на тој корисник.

Член 6

Во согласност со одредбата на член 4 од Законот, корисникот на општествени средства може да поднесе нов образец ДИП – за периодот јануари–јуни, ако остварената стапка на растеж на цените на мало за периодот јануари–март била поголема од стапката на растежот на цените на мало утврдена во член 4 од Законот.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6
25 јануари 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

(ОПЗ, односно СИЗ)

Образец ДИП

ДОЗВОЛЕН ИЗНОС НА ПРИХОДИТЕ НА ОПЗ И НА СИЗ-ОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 1989 ГОДИНА

– во илјади динари –

Реден број	О П И С	1988 година јануари	1989 година јануари
1	Изворни приходи (Образец Б-2, сметка 840 или 843)		
2	Приходи односно средства што не се ограничуваат Во тоа:		
	2.1. Придонес од буџетот на републиката односно автономната покраина во буџетот на федерацијата		
	2.2. Придонес за регрес за вештачки губрива		
	2.3. Придонес за регрес за камати во земјоделството		
	2.4. Придонес за курсните разлики		
	2.5. Придонес за поттикнување на технолошкиот развој		
	2.6. Даноци на граѓаните		
	2.7. Придонеси на граѓаните		
	2.8. Друго		
3	Приходи што служат за утврдување на дозволениот износ на средствата (1 минус 2, односно плус 2)		
4	Дозволените стапки на растеж на приходите	× × × ×	
5	Дозволен износ на приходите (реден број 3 од колона 3 × реден број 4 од колона 4 : 100 + реден број 3 од колона 3)	× × × ×	
6	Остварени приходи над дозволеното ниво (реден број 3 минус реден број 5 од колона 4)	× × × ×	

Во _____ 198 _____ година,

Потпис на раководителот
на финансиската служба

(Потпис на одговорното
лице)

(М.П.)

42.

Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТРАЕЊЕТО НА СМЕНИТЕ, ТРАЕЊЕТО НА НЕПРЕКИНАТА РАБОТА И ДОЛЖИНАТА НА ДНЕВНИОТ ОДМОР НА КОНТРОЛОРИТЕ НА ЛЕТАЊЕТО И ПОМОШНИЦИТЕ НА КОНТРОЛОРИТЕ НА ЛЕТАЊЕТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува траењето на смените, траењето на непрекината работа и должината на дневниот одмор на контролорите на летањето и помошниците на контролорите на летањето.

Член 2

Работата на контролорите на летањето и на помошниците на контролорите на летањето се одвива во смени, со тоа што една смена не може да трае подолго од осум часа и 30 минути во текот на 24 часа.

По исклучок од одредбата од став 1 од овој член, смената може да трае подолго поради виша сила, барање на овластениот орган, како и поради други непредвидливи околности, но не подолго од 12 часови.

Член 3

Непрекинатата работа не може да трае подолго од три часа односно подолго од два часа ако контролата на летањето се врши со помош на радар.

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, надлежното лице во службата за контрола на летањето непрекинатата работа може да ја продолжи уште за 60 минути поради ненадејно зголемување на обемот на сообраќајот или поради други непредвидливи околности.

Член 4

По непрекинатата работа од член 3 на овој правилник на контролорот на летањето и на помошникот на контролорот на летањето мора да им се обезбеди одмор кој не може да биде покус од 20 минути ниту подолг од 60 минути.

Должината на одморот од став 1 на овој член ја определува надлежното лице во службата за контрола на летањето, зависно од претходното психофизичко напрегање на контролорот на летањето и помошникот на контролорот на летањето, како и од обемот на сообраќајот.

Член 5

Ако работата на контролорот на летањето и на помошникот на контролорот на летањето не се одвива во смени, туку е организирана двократно, времето меѓу првиот и вториот дел од работното време не може да биде покусо од три часа.

Член 6

Дневниот одмор на контролорот на летањето и на помошникот на контролорот на летањето не може да биде опокус од 12 часови.

Член 7

Посебниот одмор (рекреативниот одмор) контролорот на летањето и помошникот на контролорот на летањето не можат да го користат непосредно пред или по годишниот одмор.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за траењето на работното време и за одморите на контролорите на летањето („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/86).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 5812/3
5 јануари 1989 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
д-р Драги Данев, с. р.

43.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ТЕГОВИ СО НОМИНАЛНИ МАСИ ОД 1 mg ДО 50 kg

Член 1

Во Правилникот за метролошките услови за тегови со номинални маси од 1 mg до 50 kg („Службен лист на СФРЈ”, бр. 54/88), во член 36 се додава став 2, кој гласи: „Формата на милиграмските тегови од класа на точност F_1 и F_2 соодветствува на формата на теговите од класа на точност M_1 што е пропишана во член 30 на овој правилник.”

Член 2

Во член 50 се додава став 2, кој гласи: „Теговите од класа на точност E_1 , E_2 , F_1 и F_2 како и теговите од класа на точност M_1 , освен на оние што се употребуваат во златарските дукани и аптеките, што се изработени пред влегувањето во сила на овој правилник, а не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед под услов да ги исполнуваат границите на дозволената грешка пропишана со овој правилник.”

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02-3840
22 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с. р.

44.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГАСОВИТИ ГОРИВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за гасовити горива што го има следниот назив и ознака:

Гасовити горива. Основни поими, дефиниции, класификација и општи услови за квалитетот — — — — — **JUS H.F1.001**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на гасовити горива што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Гасовити горива. Основни термини, дефиниции и класификација — — — — — **JUS J.G1.001**
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за гасовити горива и гасни апарати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 46/82).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по изминувањето на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/217
13 декември 1988 година
Белград А

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

45.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88) директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛОГИЧКИ АНАЛИЗАТОРИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за логички анализатори што го има следниот назив и ознака:

Логички анализатори. Термини, технички услови и методи на испитување — **JUS L.G7.370**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точката 4.2.3, чија примена не е задолжителна, југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен, а ќе се применува на логичките анализатори што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по изминувањето на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/218
13 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

46.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕРМИКУЛИТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за вермикулит што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Вермикулит. Технички услови — **JUS B.F1.070**
2) Вермикулит. Земање на мостри и методи на испитување — — — — — **JUS B.F8.055**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на вермикулит што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по изминувањето на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/219
13 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

47.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГЕОМЕХАНИЧКИ ИСПИТУВАЊА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за геомеханички испитувања што го има следниот назив и ознака:

Геомеханички испитувања. Определување на отпорот на почвата со метода на статичко пенетрационо сондирање — **JUS U.B1.031**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по изминувањето на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/220
13 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

48.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРО- МАГНЕТСКА КОМПАТИБИЛНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електромагнетска компатибилност што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Електромагнетска компатибилност. Пречки во системите за напојување што ги предизвикуваат апаратите за домаќинство и за слични намени. Термини и дефиниции ————— **JUS N.A6.101**

2) Електромагнетска компатибилност. Пречки во системите за напојување што ги предизвикуваат апаратите за домаќинство и за слични намени. Хармоници ————— **JUS N.A6.102**

3) Електромагнетска компатибилност. Пречки во системите за напојување што ги предизвикуваат апаратите за домаќинство и за слични намени. Флукутации на напонот ————— **JUS N.A6.103**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по изминувањето на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/221
13 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

49.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКОТ СТАНДАРД ЗА КЕЛИЕСТ БЕТОН

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за келиест бетон што го има следниот назив и ознака:

„Келиест бетон. Термоизолациони блокови од автоклавиран гасбетон — — **JUS U.N1.309**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на келиест бетон од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по изминувањето на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/222
13 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

50.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДРУМСКИ ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за друмски возила што го има следниот назив и ознака:

Друмски возила. Класификација, термини и дефиниции. Измени и дополненија ————— **JUS M.N0.010/1.**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/223
13 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

51.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојужниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОРОЗИЈА НА МЕТАЛИ И ЛЕГУРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за корозија на метали и легури што го има следниот назив и ознака:

Корозија на метали и легури. Постапки за отстранување на продуктите на корозија од мострите за испитување на корозија

JUS C.A5.005

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по изминувањето на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/224
13 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

52.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за производи од гума што го има следниот назив и ознака:

Производи од гума. Класификација и означување на гумени отпадоци — — — — — JUS G.Z1.020

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по изминувањето на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/225
13 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

53.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОНЕКТОРИ ЗА ФРЕКВЕНЦИИ ДО 3 МНz****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за конектори за фреквенции до 3 МНz што го има следниот назив и ознака:

Конектори за фреквенции до 3 МНz. Конектори за печатени плочи со основен растер 3,96 mm. Климатска категорија 40/085/21

JUS N.R4.705

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на конектори за фреквенции до 3 МНz што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Конектори за фреквенции до 3 МНz. Гранични мерила за штекерски гнезда (со растер 3,96 или 4 mm) за печатени плочи. Облик и мерки — — — — — JUS N.R4.102

2) Конектори за фреквенции до 3 МНz. Штекерско гнездо за печатени плочи, со растер 3,96 mm. Облик и мерки — — — — — JUS N.R4.104

3) Конектори за фреквенции до 3 МНz. Штекер за печатени плочи, со растер 3,96 mm. Облик и мерки — — — — — JUS N.R4.105

4) Конектори за фреквенции до 3 МНz. Конектори за печатени плочи, со растер 3,96 или 4 mm. Поларизационен осигурувач. Облик и мерки — — — — — JUS N.R4.106

5) Конектори за фреквенции до 3 МНz. Конектори за печатени плочи, со растер 3,96 или 4 mm. Штекерски дел на печатени плочи. Облик и мерки — — — — — JUS N.R4.108
донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/72).

6) Конектори за фреквенции до 3 МНz. Штекерски гнезда со вогица за печатени плочи, со растер 3,96 mm. Облик и мерки — — — — — JUS N.R4.109

7) Конектори за фреквенции до 3 МНz. Штекерен дел на печатени плочи за конектори со вогица, со растер 3,96 mm. Облик и мерки — — — — — JUS N.R4.110
донесени со Решението за југословенските стандарди за електромеханички составни делови за електронски уреди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/226
13 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

54.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИСОКОГРАДБА****Член 1**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенските стан-

дарди за високоградба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/88).

Член 2,

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/227
13 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

55.

Врз основа на член 35 став 4 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНА И СТРАНСКА СОРТА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ВО ОПИТНО ПОЛЕ И ЛАБОРАТОРИЈА

1. Со оваа наредба се определува височината на трошоците што подносителот на барање за признавање на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведат во производство странска сорта земјоделски и шумски растенија ги поднесува за испитување на сортата во опитно поле и лабораторија.

2. Височината на трошоците за испитување на сорта во опитно поле и лабораторија, по култури односно по група култури, годишно изнесува, и тоа за:

	Динари
1) есенска пченица	1,605.000
2) летна и тврда пченица	1,080.000
3) други прави жита и тритикали	1.384.000
4) пченка и други просовидни жита	1,605.000
5) шеќерна репа, тутун и маслодајна тиква	1,526.000
6) маслодаен лен	184.000
7) други индустриски култури (сончо-глед, соја, афион, чичока, хмељ и др.)	1,438.000
8) крмни култури	1,384.000
9) градинарски култури	1,605.000
10) овоштарски култури и винова лоза	943.000
11) овоштарски култури и винова лоза до плодносење	473.000
12) тополи	110.000
13) врби	110.000
14) хортикултурни дрвја	727.000
15) грмушки, полугрмушки и честаци	727.000
16) едногодишни и двегодишни цвеќиња	727.000
17) повеќегодишни цвеќиња	727.000
18) трендафили	727.000
19) цвеќиња со луковичести и грутчести корена	727.000
20) режени цвеќиња	727.000
21) цвеќиња во саксии	727.000
22) лековити растенија	727.000
23) иглолисници	110.000

3. Утврдената височина на трошоците за испитување на сорти од точка 2 на оваа наредба се применува за култури што се испитуваат во опитно поле и лабораторија во производствената 1988/89 година.

4. Со денот на влегувањето на оваа наредба во сила престанува да вжи Наредбата за височината на трошоците за испитување новосоздадени и странски сорти земјоделски и шумски растенија во опитно поле и лабораторија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 84/87).

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 551/1
11 јануари 1989 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

56.

Врз основа на член 115 став 6 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88), сојузниот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ ВО 1989 ГОДИНА

1. Банката овластена за работи со странство од член 108 на Законот за девизното работење (во понатамошниот текст: овластената банка) ѝ го пресметува на организацијата на здружен труд обемот на плаќањето на увозот на опрема во конвертибилни девизи, и тоа:

1) од пресметаната амортизација на опремата во 1988 година - 47%;

2) од вредноста на остварениот извоз на конвертибилното подрачје во 1988 година - 11%.

2. Обемот на плаќањето од точка 1 одредба под 1 од ова упатство се пресметува врз основа на податоците за вкупно пресметаната амортизација на опремата, со ревалоризација за 1988 година, што организацијата на здружен труд ѝ ги доставува на овластената банка до 15 март 1989 година.

3. Обемот на плаќањето од точка 1 одредба под 2 на ова упатство се пресметува врз основа на податоците за остварениот извоз на организацијата на здружен труд на конвертибилното подрачје во 1988 година, со пресметување на динарската вредност по курсот по кој е утврдена Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1989 година.

Податоците за остварениот извоз на стоки ги обезбедува Сојузната управа за царини и ѝ ги доставува на овластената банка до 15 март 1989 година.

Податоците за остварените наплати на извозот и услугите и другите нестоковни и други основи ги обезбедува самата организација на здружен труд и ѝ ги доставува на овластената банка од член 108 на Законот за девизното работење.

Податоците за остварениот извоз на организациите на здружен труд што вршат услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет и во меѓународниот ПТТ сообраќај ги обезбедуваат тие организации и им ги доставуваат на овластените банки според документацијата што ја поднесуваат при пресметувањето на даночните, царинските и другите враќања.

4. До конечното пресметување на обемот на плаќањето на увозот на опрема во смисла на точка 1 одредби под 1 и 2 од ова упатство, овластената банка може на барање од работната организација да утврди аванс врз основа на податоците за пресметаната амортизација и остварениот извоз на конвертибилното подрачје за 9 месеци 1988 година.

Податоците од став 1 на овој член, ги обезбедува организацијата на здружен труд и ѝ ги доставува на овластената банка.

5. За опремата увезена на кредит во 1986, 1987 и 1988 година, за која е товарен износот на правото, пресметан согласно со член 125 став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, овластената банка го намалува пресметаниот обемот на плаќањето на увозот на опрема, во смисла на одредбите на точка 1 од ова упатство, за износот на ангажираното право кое се однесува на 1989 година, а кој не може да биде помал од една петтина од вкупната вредност на таа опрема за календарската година.

За увозот на опрема на кредит добиен од меѓународни финансиски организации, пријавен во 1986 и 1987 година, правата во 1989 година ќе се товарат во височината на отплатите по кредитите.

6. Обемот на плаќањето од точка 1 на оваа упатство за организациите на здружен труд што се спогодиле обемот на плаќањето на увозот на опрема да се утврдува заеднички за сите основни организации на здружен труд во составот на иста работа организација односно сложена организација на здружен труд, овластената банка го пресметува врз основа на збирната пресметка на амортизацијата и остварениот извоз што го поднесува работната организација односно сложената организација на здружен труд, со тоа што кон таа пресметка се поднесува и поединечна пресметка за секоја основна организација на здружен труд.

7. Во случај на обединето користење на правото на плаќање увоз на опрема, во смисла на член 115 ст. 7 и 8 од Законот за девизното работење, организацијата на здружен труд која е учесник во самоуправната спогодба за

заедничко производство, увоз и извоз или која е учесник во извозната програма, е должна на банката овластена за работи со странство, што го води обединетото користење на правото на плаќање увоз на опрема, да ѝ достави потврда од банката од точка 1 од ова упатство за височината на намалувањето на правото на плаќање увоз на опрема за делот што се обединува.

8. Ова упатство не се однесува на увозот на опрема што се врши согласно со чл. 132 и 134 од Законот за девизното работење, како и на организациите на здружен труд што почнуваат со производство во тековната година или почнале во текот на претходната година согласно со член 117 став 4 од тој закон.

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-743/1
19 јануари 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

57.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство издаде од 1 јули до 31 декември 1988 година дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство издадена со решение број
1	2	3	4
1	AGRONEMATION 50-EC	РО „Агрохем“ – Нови Сад	989/3 од 22 декември 1988 година
2	ALANLOR/LINURON-EC	Хемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита биља“ – Шабац	4846/2 од 30 август 1988 година
3	ARMOBLEM T-25	AKZO, Chemical Division B.V., Amersfoort, Холандија, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Радоња“ ООУР „Заштита биља“ – Сисак	359/3 од 20 декември 1988 година
4	CIKLOHERB	РО „Галеника“, ООУР „Галеника – Агрохемија“ – Земун	6556/2 од 2 декември 1988 година
5	HERBISAN	РО „Агрохем“ – Нови Сад	990/3 од 22 декември 1988 година
6	FOLPET WP-50	РО „Галеника“, ООУР „Галеника-Агрохемија“ – Земун	4385/2 од 11 август 1988 година

Бр. 216/1
9 јануари 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Томе Кузмановски, с. р.

58.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ПРОДОЛЖЕНИ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство од 1 јули до 31 декември 1988 година го продолжи важењето на дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	НАЗИВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство за пуштање во внатрешен промет на средствата за заштита на растенијата чие важење престанало	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за продолжување на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	ABRU-мамки	Ousmettingsbedrijf – Olischlager B. V. Mastrich, Холандија, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Зорка“, ООУР „Заштита биља“ – Шабац	7863/1 од 13 октомври 1983 година	3945/2 од 11 август 1988 година
2	AFALON	Hoechst AG., Франкфурт/М, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Југохемија“, ООУР „Хемија“ – Белград	2173/2 од 1 септември 1983 година	5944/2 од 1 ноември 1988 година
3	APROPIN	Товарна кемичних изделков „Пинус“ – Раче при Марибору	3415/2 од 1 септември 1983 година	3728/2 од 12 август 1988 година
4	AVISOL-DM	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“ – Сисак	1650/2 од 24 мај 1983 година	4915/2 од 2 септември 1988 година
5	BANVEL-DP	Agrolinz AG., Linz, Австрија, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Зорка“ ООУР „Зорка-АТХ и киселине“ – Суботица	2484/2 од 15 декември 1982 година	4729/2 од 22 август 1988 година
6	BASUDIN (R) 20-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“ – Љубљана	2203/2 од 14 декември 1983 година	3425/2 од 11 август 1988 година
7	BASUDIN (R) 40-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“ – Љубљана	5146/2 од 14 декември 1983 година	3424/2 од 11 август 1988 година
8	BENLATE	Du Pont Copoco Technologies S. A., Paris, Франција, кого во Југославија го застапува СОУР „Агровојвидна“, РО „Интеркоп“, ООУР „Комерцесервис-интерсервис“, Нови Сад	480/1 од 20 јануари 1983 година	5398/2 од 1 ноември 1988 година
9	BRAVO	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“ – Сисак	3634/2 од 1 септември 1983 година	6008/2 од 13 декември 1988 година
10	CAPTAN-50	Товарна кемичних изделков „Пинус“ – Раче при Марибору	1724/2 од 10 ноември 1983 година	3727/2 од 12 август 1988 година
11	CIKLOAT EC-72	Хемијска индустрија „Зорка“, ООУР „Зорка – АТХ и киселине“ – Суботица	2631/5 од 1 октомври 1982 година	4727/2 од 12 август 1988 година
12	DDVP Emulsion 50%	Bayer AG., Leverkusen, СР Германија, кого во Југославија го застапува „Bayer-pharma Југославија“, Љубљана	2302/2 од 10 мај 1983 година	6568/2 од 21 декември 1988 година
13	DICLOFLUID-DP	Agrolinz AG., Linz, Австрија, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Зорка“, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица	2670/2 од 27 септември 1982 година	4728/2 од 22 август 1988 година
14	DICURAN (R/500) течни	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“ – Љубљана	4166/2 од 10 октомври 1983 година	3799/2 од 12 августа 1988 година
15	DIPTEREX-ULV	Bayer AG., Leverkusen, СР Германија, кого во Југославија го застапува „Bayer-pharma Југославија“, Љубљана	427/2 од 2 март 1982 година	6466/3 од 21 декември 1988 година
16	EKATIN-25	Sandoz AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува РО „Велебит“, ООУР Примењена кемија и стројеви, Загреб	2536/1 од 6 април 1982 година	5587/1 од 3 октомври 1988 година
17	ELOCRON (R) 2	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“ – Љубљана	3518/2 од 14 декември 1983 година	3429/2 од 12 август 1988 година

1	2	3	4	5
18	FACIRON FORTE-мамка	COУР „Плива“, ООУР „Заштита биља“ Калиновица, Загреб	326/1 од 12 јануари 1983 година	4329/2 од 11 август 1988 година
19	FOLPET-50	Товарна кемичних изделков „Пинус“ - Раче при Марибору	1725/2 од 23 ноември 1983 година	3726/2 од 11 август 1988 година
20	FOLPET WP-50	Stauffer Chemical Company, New York, USA, кого во Југославија го застапува „Охис“ ООЗТ „Пестициди“ Скопје	1652/2 од 1 септември 1983 година	4589/2 од 1 ноември 1988 година
21	GALMIN	РО „Галеника“, ООУР „Галеника- Агрохемија“, Земун	3760/2 од 6 јули 1983 година	3920/2 од 11 август 1988 година
22	HERBOPIN KS-50	Товарна кемичних изделков „Пинус“ - Раче при Марибору	775/2 од 1 септември 1983 година	3637/2 од 11 август 1988 година
23	IGRAN (R/500) течен	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“ - Љубљана	3609/2 од 23 ноември 1983 година	3423/2 од 11 август 1988 година
24	INAKOR WP-50	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“ - Сисак	3633/2 од 1 ноември 1983 година	2606/3 од 2 септември 1988 година
25	KREOZAN	Хемијска индустрија „Зорка“, РО „За- штита биља“ - Шабац	1883/2 од 10 мај 1983 година	3952/2 од 5 јули 1988 година
26	LADDOK	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, СР Герма- нија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес, ООУР „Progres-Hemotex“, IV Робна дирекција - BASF, Београд	302/1 од 11 јануари 1983 година	6022/2 од 1 ноември 1988 година
27	MALATION-LVC	American Cyanamid Company, New Yer- sey, USA, кого во Југославија го застапу- ва Хемијска индустрија „Зорка“, РО „За- штита биља“ - Шабац	2099/2 од 23 мај 1983 година	5445/2 од 1 ноември 1988 година
28	METASYSTOX-R	Bayer AG., Leverkusen, СР Германија, ко- го во Југославија го застапува „Bayer - Pharma Југославија“, Љубљана	2068/2 од 23 мај 1983 година	6691/2 од 12 декември 1988 година
29	MIKAZOL T-40	COУР „Плива“, ООУР „Заштита биља“ Калиновица, Загреб	2064/2 од 23 ноември 1982 година	4330/2 од 21 јули 1988 година
30	MITAC-20	Товарна душика - Руше	799/1 од 3 февруари 1982 година	6468/3 од 21 декември 1988 година
31	NOPON 11-F	Agrolinz AG., Linz, Аустрија, кого во Ју- гославија го застапува Товарна душика - Руше	975/2 од 1 април 1982 година	4327/2 од 11 август 1988 година
32	NORTRON	Schering AG., Berlin, СР Германија, кого во Југославија го застапува „Агротехни- ка“ - „Груда“, ТОЗД Груда - Зунања трго- вина, Љубљана	1663/2 од 1 септември 1983 година	6497/2 од 2 декември 1988 година
33	PATORAN (R) 50-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	5491/2 од 21 февруари 1983 година	3800/2 од 12 август 1988 година
34	PREVICUR-N	Schering AG., Berlin, СР Германија, ко- го во Југославија го застапува „Агротех- ника-Груда“, ТОЗД Груда - Зунања трго- вина, Љубљана	3665/1 од 16 април 1983 година	4161/2 од 11 август 1988 година
35	RADAZIN T-50	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“ - Сисак	3796/2 од 1 септември 1983 година	4532/2 од 12 август 1988 година
36	RADEKS T-50	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“ - Сисак	4764/3 од 24 октомври 1983 година	7013/2 од 21 декември 1988 година

1	2	3	4	5
37	RADOKOR WP-50	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“ - Сисак	3411/2 од 1 септември 1983 година	2607/3 од 2 септември 1988 година
38	SIMAZIN KS-50	Товарна кемичних изделков „Пинус“ - Раче при Марибору	3608/2 од 1 септември 1983 година	3636/2 од 11 август 1988 година
39	SUMITION E-50	Хемијска индустрија „Жупа“, ООУР „Пестициди“ - Крушевац	5259/2 од 10 ноември 1983 година	1622/2 од 1 ноември 1988 година
40	TILT (R) 250-EC	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“ - Љубљана	832/6 од 6 јуни 1983 година	3430/2 од 11 август 1988 година
41	TRIBUNIL WP-70	Bayer AG., Leverkusen, СР Германија, ко- го во Југославија го застапува „Bayer- -Pharma Југославија“, Љубљана	573/2 од 12 септември 1983 година	5513/2 од 1 ноември 1988 година
42	VENZAR LENACIL	Du Pont Conoco Technologies S. A., Paris, Франција, кого во Југославија го застапу- ва СОУР „Агроводина“, РО Интер- коп“, ООУР „Комерцисервис-Интерсер- вис“, Нови Сад	304/1 од 11 јануари 1983 година	5397/2 од 1 ноември 1988 година

Бр. 217/1
9 јануари 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Томе Кузмановски, с. р.

59.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што је загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗМЕНЕТИ И ДОПОЛНЕТИ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство изврши, од 1 јули до 31 декември 1988 измени и дополненија во следните дозволи за пуштање во внатрешен промет на средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	НАЗИВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ	Дозволата за пуштање во внатрешен промет ја издаде Сојузниот комитет за земјоделство со решение број	Дозволата за пуштање во внатрешен промет е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, реден број на списокот	Измена-дополнение во дозволата извршил Сојузниот комитет за земјоделство	Измена-дополнение во дозволата
1	2	3	4	5	6	7
1	BASAGRAN	BASF AG., Ludwigshafen-/Rh, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“, ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција - BASF, Белград	2313/2 од 18 април 1988 година	40/86-12	5943/2 од 15 ноември 1988 година	Измена на кооперантот
2	BASAMID гранулат	BASF AG., Ludwigshafen-/Rh, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“, ООУР „Прогрес-Немотех“ IV Робна дирекција - BASF, Белград	3449/2 од 21 мај 1987 година	40/86-14	4874/2 од 30 август 1988 година	Измена на кооперантот
3	BUTISAN-S	BASF AG., Ludwigshafen-/Rh, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“ ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција - BASF, Белград	289/2 од 16 февруари 1988 година	56/88-5	6244/2 од 16 ноември 1988 година	Измена на кооперантот

4	KARATHANE-WP	Rohm and Haas Italia S. p. A., Милано, кого во Југославија го застапува „Commerce“ – Љубљана	6606/2 од 20 ноември 1986 година	4/87-25	6457/1 од 10 ноември 1988 година	Измена на примената
5	KARATHANE-EC	Rohm and Haas Italia S. p. A., Милано, кого во Југославија го застапува „Commerce“ – Љубљана	6605/2 од 20 ноември 1986 година	4/87-24	6458/1 од 10 ноември 1988 година	Измена на примената
6	KARATHANE FN-57	Rohm and Haas Italia S. p. A., Милано, кого во Југославија го застапува „Commerce“ – Љубљана	1185/2 од 3 мај 1985 година	34/85-49	6456/1 од 10 ноември 1988 година	Измена на примената
7	KONKER	BASF AG., Ludwigshafen-/Rh, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“, ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција – BASF, Белград	1340/1 од 15 февруари 1988 година	56/88-20	1340/3 од 16 ноември 1988 година	Измена на кооперантот
8	NIMROD	ICI Agrochemicals, Fernhurst, Англија, кого во Југославија го застапува „Охис“, ООЗТ „Пестициди“ – Скопје	2950/2 од 29 мај 1985 година	34/85-66	7203/2 од 29 декември 1988 година	Измена на кооперантот
9	PALLINAL	BASF AG., Ludwigshafen-/Rh, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“, ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција – BASF, Белград	3091/2 од 6 мај 1987 година	53/87-29	5542/2 од 16 ноември 1988 година	Измена на кооперантот
10	PALLITOP	BASF AG., Ludwigshafen-/Rh, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“, ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција – BASF, Белград	1320/1 од 12 февруари 1988 година	56/88-28	1320/3 од 16 ноември 1988 година	Измена на кооперантот
11	POLYRAM COMBI	BASF AG., Ludwigshafen-/Rh, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“, ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција – BASF, Белград	4445/2 од 18 јули 1986 година	4/87-45	5540/2 од 16 ноември 1988 година	Измена на кооперантот
12	RONILAN	BASF AG., Ludwigshafen-/Rh, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“, ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција – BASF, Белград	976/2 од 18 април 1986 година	40/86-82	5541/2 од 16 ноември 1988 година	Измена на кооперантот
13	RONILAN-FL	BASF AG., Ludwigshafen-/Rh, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“, ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција – BASF, Белград	1016/4 од 31 јануари 1984 година	27/84-43	5539/2 од 16 ноември 1988 година	Измена на кооперантот

Бр. 218/1
9 јануари 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Томе Кузмановски, с. р.

60.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека од 1 јули до 31 декември 1988 година престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозволата за пуштање во внатрешен промет ја издал Сојузниот комитет за земјоделство со решение број	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за престанок на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	AEROSOL 50-MF	Хемијска индустрија „Зорка”, РО „Заштита била” - Шабац	1819/2 од 13 мај 1983 година	5446/2 од 19 декември 1988 година
2	AEROSOL DDT-10%	Хемијска индустрија „Радоња”, ООУР „Заштита била” - Сисак	7575/1 од 1 октомври 1982 година	6464/1 од 10 ноември 1988 година
3	BENAZALOX	Agrolinz AG., Linz, Австрија, кого во Југославија го застапува Товарна душка - Руше	873/1 од 4 февруари 1982 година	6450/1 од 10 ноември 1988 година
4	CIDIAL 50-L	Montedison S.A., Милано, Италија, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „Chromos”, РО „Chromos-Заштита била” - Загреб	457/2 од 7 април 1982 година	6446/1 од 10 ноември 1988 година
5	CUPRAFLOW	Металуршка-кемична индустрија „Цинкарна” - Целје	991/1 од 9 февруари 1982 година	6459/1 од 10 ноември 1988 година
6	CURZATE	Du Pont Conoco Technologies S.A., Pariz, Франција, кого во Југославија го застапува СОУР „Агровојводина”, РО „Интеркоп”, ООУР „Комерцсервис-Интерсервис” - Нови Сад	1042/1 од 11 февруари 1982 година	6451/1 од 10 ноември 1988 година
7	DD-soil fumigant	Shell International Company, Лондон, Англија, кого во Југославија го застапува РО „Астра”, ООУР Заступање иноземних фирми - Загреб	434/2 од 2 март 1982 година	6455/1 од 10 ноември 1988 година
8	DIKOFOL 20-EC	Хемијска индустрија „Зорка”, ООУР „Зорка-АТХ и киселине” - Суботица	945/4 од 25 август 1982 година	6460/1 од 10 ноември 1988 година
9	DIKOFOL E-20	Товарна кемичних izdelkov „Пинус” - Раче при Марибору	5311/2 од 19 октомври 1983 година	5548/2 од 19 декември 1988 година
10	DU PONT LIMURON	Du Pont Conoco Technologies, S.A., Париз, Франција, кого во Југославија го застапува СОУР „Агровојводина”, РО „Интеркоп”, ООУР „Комерцсервис-Интерсервис” - Нови Сад	3777/2 од 23 септември 1982 година	6452/1 од 10 ноември 1988 година
11	FOSDRIN 10% WSC	Shell International Company, Лондон, Англија, кого во Југославија го застапува РО „Астра”, ООУР Заступство иноземних фирми - Загреб	1797/2 од 1 април 1982 година	6454/1 од 10 ноември 1988 година
12	GRAMISAN S-50	Хемијска индустрија „Зорка”, РО „Заштита била” - Шабац	7570/1 од 1 октомври 1982 година	6444/1 од 10 ноември 1988 година
13	HEDONAL - DP	Товарна кемичних izdelkov „Пинус” - Раче при Марибору	2462/2 од 1 април 1982 година	6465/1 од 10 ноември 1988 година
14	KEROPUR	Agrolinz AG., Linz, Австрија, кого во Југославија го застапува Товарна душка - Руше	2722/2 од 23 септември 1982 година	6448/1 од 10 ноември 1988 година

1	2	3	4	5
15	KLORPIKRIN	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“ - Сисак	801/1 од 3 февруари 1982 година	6463/1 од 10 ноември 1988 година
16	M-SPECIAL	Dr R. Maag, Diseldorf-Zurich, кого во Југославија го застапува Товарна душка - Руше	973/2 од 6 април 1982 година	6447/1 од 10 ноември 1988 година
17	PROMAT-50	СОУР „Плива“, ООУР „Заштита биља“ - Калиновица, Загреб	2454/1 од 1 април 1982 година	6461/1 од 10 ноември 1988 година
18	PROMETRIN 40-FP	Хемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита биља“ - Шабац	7571/1 од 1 октомври 1982 година	6445/1 од 10 ноември 1988 година
19	RADOCINEB P-10	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“ - Сисак	5488/2 од 24 октомври 1983 година	4871/2 од 2 септември 1988 година
20	RADOFON SL-80	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“ - Сисак	158/1 од 5 јануари 1982 година	6462/1 од 10 ноември 1988 година
21	TCA-BASF	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“, ООУР „Progres - Hemotex“, IV Робна дирекција - BASF, Белград	223/2 од 1 април 1982 година	6256/1 од 1 ноември 1988 година
22	TIOZIN ULJE	Хемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита биља“ - Шабац	3587/2 од 23 септември 1982 година	6467/1 од 10 ноември 1988 година
23	ZOLONE P-4	Rhone Poulenc Agrochemie, Лион, Франција, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „Chromos“, РО „Chromos-Заштита биља“, Загреб	161/1 од 5 јануари 1982 година	6453/1 од 10 ноември 1988 година

Бр. 219/1
9 јануари 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Томе Кузмановски, с. р.

61.

Врз основа на член 66 став 1, во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 74/87), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА

1. Старосната, инвалидската и семејната пензија се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица така што од 1 јануари 1989 година се зголемуваат за процентот за кој се зголемени личните доходи на активните воени лица во соодветен чин односно класа.

2. Основ за усогласување на пензиите од точка 1 на оваа одлука е износот на старосната, инвалидската и семејната пензија во декември 1988 година, односно износот на пензијата на 1 јануари 1989 година за пензиите стекнати со тој датум.

3. Во основот за усогласување на семејната пензија според оваа одлука не влегува заштитниот додаток, а повеќе уживатели на семејна пензија по едно решение, во смисла на оваа одлука, се смета како еден уживател.

4. Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши по службена должност без донесување на поединечни решенија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-1
25 јануари 1989 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството
генерал-полковник во
пензија,
Дане Петковски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за привремено регулирање на увозот на определени стоки заради интервенција на домашниот пазар во 1989 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/89 се поткрале грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕННО РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ЗАРАДИ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР ВО 1989 ГОДИНА

1) По тарифната ознака 3306.109 се додава по грешка испуштениот текст, кој гласи:

Тарифен број на царинската на тарифа	Тарифна ознака	Наименување
	3307.109	--- Препарати за бричење, вклучувајќи ги и оние пред и по бричење, подготвени за продажба на мало
	3401.11	--- Сапун и органски површински активни производи и препарати во форма на сапчиња, колачиња, леани или обликувани парчиња и хартија, вата, филц и неткаени ткаенини, импрегнирани или премачкани со сапун или детергенти за тоалетна употреба (вклучувајќи ги производите со лековити супстанции) Ех. Сапун за тоалетна употреба
34.02		Органски површински активни средства (освен сапун); површински активни препарати, препарати за перење (вклучувајќи помошни препарати за перење) и препарати за чистење, со додаток или без додаток на сапун, освен на оние од тар. број 34.01:
	3402.20	- Препарати подготвени за продажба на мало
	3402.90	- Друго
	8418.10	- Комбинации на фрижидери и замрзнувачи со засебни врати
	8418.2	- Фрижидери за домаќинството
	8418.30	- Замрзнувачи во форма на сандук, со капацитет 800 l
	8418.40	- Замрзнувачи од вертикален тип со капацитет до 900 l
	8450.1	- Машини за перење за домаќинството и пералниците, вклучувајќи ги и машините што перат и сушат, со капацитет на суви алишта до 10 kg
85.09		Електромеханички апарати за домаќинството со вграден електромотор
	8516.40	- Електрични пегли
	8516.601	--- Шпорети
	8517.109	--- Телефонски апарати (телефони), други
	8527.31	--- Други радиодифузни приемници, вклучувајќи такви апарати кои, исто така можат да примаат радиотелефонија или радиотелеграфија, комбинирани со апарати за снимање или репродукција на звук
85.28		Телевизиски приемници (вклучувајќи видеомонитори и видеопроектори), комбинирани или некомбинирани во исто кукиште со радиоприемници или апарати за снимање или репродукција на звук или слика Ех. Телевизиски приемници
87.03		Патнички автомобили и други моторни возила, главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 87.02), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки
	8703.2	- Други возила со клипни мотори и палење со помош на свеќичка, освен со ротациони клипни мотори:

1	2	3
	8703.21	-- со зафатнина на цилиндрите до 1000 cm ³
	8703.211	--- патнички автомобили, составени
	8703.22	-- со зафатнина на цилиндрите над 1000 до 1500 cm ³ :
	8703.221	--- патнички автомобили, составени
	8703.3	- Други возила со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел):
	8703.31	-- со зафатнина на цилиндрите до 1500 cm ³ :
	8703.311	--- патнички автомобили, составени
94.03		Друг мебел и негови делови

3. Интервентниот увоз според одредбите на оваа одлука може да се врши за суровините и репродукциониот материјал што се користат во производството на стоки за широка потрошувачка од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Тарифна ознака	Наименување
	02.01	Месо говедско, свежо или разладено
	02.02	Месо говедско, замрзнато
	02.03	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато
	04.01	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување;
	0401.10	- Со содржина на маснотија до 1% по маса
	0401.309	--- Друго
	04.02	Млеко и павлака, концентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување;
	0402.2	- Во прав, гранули или други цврсти форми со содржина на маснотија над 1,5% по маса:
	0402.9	- Друго
	0708.20	Грав, (vigna spp., phaseolus spp.)

2) Наместо тарифната ознака: „3502.002“ треба да стои тарифната ознака: „3503.002“.

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа, Белград, 26 јануари 1989 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ

I

Се отповикува

Милош Бељиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Филипини.

II

Се назначува
д-р Зоран Андриќ, досегашен секретар на Републичкиот совет за меѓународни односи на Социјалистичка Република Хрватска, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Филипини.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 23
23 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА

I

Се отповикува
Анте Скатаретико од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Малта со седиште во Рим.

II

Се назначува
Душан Штрбац, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија, за инвонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Малта, со седиште во Рим.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 24
23 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/85), Уставниот суд на Југославија, на 1 посебна седница одржана на 11 јануари 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се именува Крцун Драговиќ, дипломиран правник од Белград, за секретар на Уставниот суд на Југославија.

Су бр. 27/1
12 јануари 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Словенија

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Церјак Ивана Станислав, Коцон Вендела Јоже, Корошец Иван Томо, Почивашек Гвидо Јоже, Шкрјанец Ладол Ладол, Земљарич Јанез Јанез, Жунко Иван Иван;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бобински Петра Милан, Толар Јернеј Павел, Живич Јоже Иван;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Авшич Франц Јоже, Блажич Мохор Кристијан, Чижек Антон Рајко, Чупковиќ Данило Радослав, Грегор Мартин Цирил, Грегориќ Антон Бранко, Хабиќ Петар Јанез, Ипавец Антон Антон, Иршиќ Антон Антон, Јанежич Јоже Јоже, Јурјевич Антон Антон, Коцијан Јосип Берислав, Кухарич-Махковец Алберт Антон Пиа, Лесковшек Франц Јоже, Маркраб Јоже Славко, Масловар Трипо Лука, Модич Антона Стане, Нагоде Јакоба Јакоб, Пауриќ Јожефа Јакоб, Пергер Иван Иван, Поличар Франц Ивана, Предлог Томаж Силво, Сиранко-Каффон Емил Ана, Соботкиевич Марцел Драгутин, Сплишал Јоже Славко, Шали Алојза Антон, Шијанец Фридерика Јанез, Шоштарич Јосип Антон, Штрумби Алојз Алојз, Трајбарич Мартин Штефан,

Трампуж Франц Цветко, Водник Алберта Алберт, Вршич Ивана Иван, Зоре Жеже Жеже;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Братој Доминик Емил, Чонч Алберт Дамијан, Јоган-Демшич Рудолф Матилда, Кирн Јанез Андреј;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анчин-Долничар-Павлетич Јулиј Невенка, Борштнар Франц Марко, Бурја Андреј Андреј, Доброволец Антона Антон, Дробнич Феликса Владимир, Фортич-Бартол Антон Владимира, Етичар Ивана Штефан, Газда Вендела Франц, Геч Винценц Иван, Голнар Мартин Франчишек, Гологранц Франц Алојз, Геслман-Матличар Јакоб Марија, Хабулин Иван Антон, Хазабент Франц Андреј, Херман-Орник Франц Елизабета, Хотко Франц Антон, Јеленко Антона Антон, Јеромен Иван Стане Јесеник Алојз Франц, Јеше Антона Винценц, Јевшиник-Буковец Антон Нина, Јуркас Жеже Жеже, Јуркович Андреј Андреј, Калох Жеже Жеже, Касагич Драгољуб Драго, Ковачец Алојза Антон, Крајнц Антона Марјан, Дранер Франц Жеже, Крчмар Јакоб Стјепан, Ленаси Рудолфа Рудолф, Мајденович Штефана Жеже, Мајнарич Франц Владимир, Мули-Пуркат Јожета Терезија, Нанут Јанка Карло, Ограјенишек Франц Жеже, Павлович Војислав Љубо, Плајншек Макс Петер, Поцајт Алојза Данило, Рачић-Шифт Иван Ерика, Раданович Јосип Жеже, Ројник-Цвикл Мартин Иванка, Роказец Иван Михаел, Росенстеин-Фендре Франц Силва, Споленак-Јеровшек Франц Франчишка, Стопиншек-Шепец Едвар Наталија, Шегел Жеже Алојз, Шкербец Антона Франчишка, Vox Франц Конрад, Волавшек-Репник Алојз Људмила, Халар Франца Франц, Жнидаршич-Маролт Алојза Ивана;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонородната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Банич Ивана Божидар, Визјак Франц Андреј, Корче Карла Данило, Крек Матевжа Томаж, Рутар Матија Андреј, Шкрабан Ладислав Александар;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Амброжич Франц Вера, Бартол-Старе Лео Марија, Чизмек-Скубе Иван Бреда, Добник Франц Франц, Гашпарац-Фундак Валент Љубица, Илић Бранка Александар, Клеманц Мартин Виљем, Лорбер Алберта Жеже, Петрин-Герл Стане Хелена, Пишкур Радо Боштјан, Радић Петар Чедо, Решета Стане Душан, Ротх-Жигон Милан Емил Богдана, Светек-Долар Емил Марија, Ширец Алберт Силво, Врачич Хенрик Хенрик;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Блажич Алојз Винко, Филипчић Антон Антон, Грозник Франца Франц, Хандапович Хасан Ислам, Лапан-Јагонак Рудолф Каролина, Павлич-Јарц Антон Људмила, Сенца Франца Станка, Смодиш Франц Франц, Сучевич-Хроватич Франца Марија, Тимшич-Штримпф Франц Хелена, Вошњак Матија Фаника, Залетељ Франц Алојз;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонородната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Летник Јанеза Антон, Ликар Ивана Изток, Штефанец Франца Жеже, Војвода Франца Војко, Жнидар Антона Грегор;

Од С А П К о с о в о

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Баљошевић Живка Стеван;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бучинца Имер Ирфане, Карић Јанићија Богољуб, Карић Јанићија Драгомир, Раца Шачир Фахри, Селмани Халит Брахим, Вујовић Ђуре Милорад, Зечевић Радуна Петар;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Деваја Риза Куртеш;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аксој Али Елма, Булајић-Перовић Милорада Радунка, Дробњак-Башановић Бошка Соња, Феризи Сулејмана Ружди, Кадрну Насуф Али, Рогановић Данила Милорад, Руди Исмаил Агим;

Бр. 75
12 август 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

СОДРЖИНА :

	Страна
32. Закон за Југословенскиот регистар на бродовите	185
33. Закон за измени на Законот за прометот на експлозивни материи	186
34. Закон за Центарот за регионални активности на Програмата на приоритетни акции на Медитеранскиот акционен план	187
35. Одлука за формирање на Југословенски одбор за подготвување на Деветтата конференција на шефовите на државите или владите на неврзните земји	188
36. Уредба за измена на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци	189
37. Одлука за формирање совет за координација за подготовките и уредувањето на територијата за општонородна одбранбена војна	190
38. Одлука за дополненија на Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка	190
39. Одлука за измена на Одлуката за единствената класификација на дејностите	191

	Страна		Страна
40. Решение за давање согласност за отворање Конзулат на Велика Британија во Дубровник — — —	191	53. Правилник за југословенскиот стандард за конектори за фреквенции до 3 MHz — — — — —	196
41. Правилник за начинот на утврдувањето на дозволеният износ на приходите на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности — — —	191	54. Правилник за престанувањето на важењето на југословенските стандарди за високоградба — — —	196
42. Правилник за траењето на смените, траењето на непрекината работа и должината на дневниот одмор на контролорите на летањето и помошниците на контролорите на летањето — — —	193	55. Наредба за височината на трошоците за испитување на новосоздадена и странска сорта земјоделски и шумски растенија во опитно поле и лабораторија — — — — —	197
43. Правилник за дополние на Правилникот за метролошките услови за тегови со номинални маси од 1 mg до 50 kg — — — — —	193	56. Упатство за пресметување на обемот на плаќањето на увозот на опрема во конвертибилни девизи во 1989 година — — — — —	197
44. Правилник за југословенскиот стандард за гасовити горива — — — — —	193	57. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет — — — — —	198
45. Правилник за југословенскиот стандард за логички анализатори — — — — —	194	58. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се продолжени дозволите за пуштање во внатрешен промет — — — — —	198
46. Правилник за југословенските стандарди за вермикулит — — — — —	194	59. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се изменети и дополнети дозволите за пуштање во внатрешен промет — — — — —	201
47. Правилник за југословенскиот стандард за геомеханички испитувања — — — — —	194	60. Список на средствата за заштита на растенијата за кои престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет — — — — —	202
48. Правилник за југословенските стандарди за електромагнетска компатибилност — — — — —	194	61. Одлука за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица — — — — —	203
49. Правилник за југословенскиот стандард за ќелиест бетон — — — — —	195	Исправка на Одлуката за привремено регулирање на увозот на определени стоки заради интервенција на домашниот пазар во 1989 година — — —	204
50. Правилник за југословенскиот стандард за друмски возила — — — — —	195	Укази — — — — —	205
51. Правилник за југословенскиот стандард за корозија на метали и легури — — — — —	195	Назначувања и разрешувања — — — — —	206
52. Правилник за југословенскиот стандард за производи од гума — — — — —	196	Одликувања — — — — —	206